



туристичка агенција

TRAVEL HOUSE

куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ НА:

ХОНГ КОНГ



ОД ТАНЦ НА ЛАВОТ ДО АР



По 99 години минати под британска управа, Хонг Конг од 1.7.1997 е во состав на НР Кина, како подрачје со посебна управа и целосна внатрешна автономија, по принципот "една држава, две уредувања".


Хонг Конг е составен од островот Хонг Конг со 80 км², полуостровот Ковлун со 47 км², таканаречената Нова Територија со 965 км² и со 236 мали острови. Зафаќа површина од 1.101 км², на која живеат околу 6,9 милиони жители. Повеќето од жителите се Кинези, но има и белци од британско потекло.

Официјални јазици се кинескиот и англискиот.

Дневните температури тука се движат од 15 до 25 степени Целзиусови, со тоа што утрата и вечерите се посвежи.

Климата е идеална во октомври и во ноември. Влажноста е карактеристична во пролет и во лето, кога и температурите се високи.

Интересно е да го посетите Хонг Конг за време на кинеската Нова Година, кога и се случуваат настаните како танцот на лавот, огномет, различни парадии... Но, тогаш многу продав-





ТЕФАКТИ ЗА ПРАВЕЊЕ ЧАЈ

ници и трговски центри не работат од три дена до една седмица, кога всушност е и периодот на Кинезите за семејни средби и посети.

Исто така, Божиќ е убаво време за посета, кога продавниците и трговските центри се преубаво декорирани и сè е во знакот на празнично расположение.

Доколку појдете на разгледување на градот морате да го посетите врвот Викторија, кој воедно е и највисок во Хонг Конг, на 552м надморска височина. На ова разгледување е

најдобро да одите два пати, односно дење и навечер, бидејќи глетката е различна од двата аспекта. Вечерната глетка ви го одзема здивот кога ќе го видите пристаништето и светлата кои го опкружуваат.

Можете да појдете и на возење до заливот Рипалс, некогашното рибарско село Абердин (возењето е со сепмани).

Посетата на Madame Tussaud's музејот за восочни фигури ќе ви го исполни денот, тука можете да видите многу познати историски, славни и политички личности.

Задолжително посетете го и Ман Мо храмот, еден од најстарите кинески храмови кој е изграден во чест на богот Ман (литература) и Мо (војна).

Flagstaff House музејот е една од најстарите колонијални градби, која датира уште од 1846 година. Овде, во овој музеј се чуваат древните артефакти за правење чај, како и порцелан, кој датира уште од седмиот век па сè до денес.

Во секој случај ова е патување кое ќе ве направи побогати и поискусни од секој аспект. Вреди да се појде.

